

Цементарница УСЈЕ во склоп на Групацијата ТИТАН го потпиша Пактот за поддршка на младите на Европската унија (“Pact for Youth”), за зајакнување на партнерството помеѓу компаниите и образованието, а во насока на зголемување на можностите за вработување на младите талентирани луѓе.

Како дел од Програмата за поттикнување на вработување и развој на млади таленти,  
Цементарница УСЈЕ објавува

**КОНКУРС**  
**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЦЕЛОСНИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ**  
на Факултетот за деловна економија и организациски науки,  
Универзитет Американ Колеџ Скопје

## **1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ**

Цементарница УСЈЕ АД Скопје е општествено одговорна компанија, која меѓу другото, придонесува кон развој на човечкиот капитал и потенцијал во Република Македонија. За таа цел, Цементарница УСЈЕ АД Скопје во соработка со Универзитет Американ Колеџ Скопје (УАКС) за академската 2018/2019 година доделува целосни стипендии за постдипломски студии на Факултетот за деловна економија и организациони науки.

## **2. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА**

Право на стипендија имаат сите кандидати кои ги исполнуваат следните услови:

1. Да се државјани на Република Македонија;
2. Да имаат просек од минимум 8 во текот на студирањето;
3. Одлично познавање англиски јазик;
4. Висока мотивација и интерес за постдипломски студии.

Потребни документи за конкурсот:

1. Копија од потврда за државјанство;
2. Копија од уверение / диплома за завршени студии и просек;
3. Потврда за одлично познавање на англиски јазик;



- 4.Две препораки;
- 5.Мотивациско писмо и биографија.

### **3. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ**

Кандидатите кои се пријавуваат на конкурсот треба да пополнат пријава која е објавена на веб страната на Цементарница УСЈЕ [www.usje.com.mk](http://www.usje.com.mk) **најдоцна до 10.10.2018 година.**

### **4. Селекција**

Селекцијата и рангирањето ќе бидат направени од страна на Цементарница УСЈЕ АД Скопје и Универзитетот Американ Колеџ Скопје. Само избраните кандидати за интервју ќе бидат контактирани.

*Цементарница УСЈЕ обезбедува еднакви можности и позитивно ги поттикнува соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, возраст, хендикеп, секунална ориентација, религија или убедување.*